

1.	Наслов на наставниот предмет	Компјутерска етика Computer Ethics		
2.	Код	CSEW515		
3.	Студиска програма	КНИ, КЕ, МТ, ПЕТ		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФИНКИ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус		
6.	Академска година / семестар 3/ зимски	7.Број на ЕКТС кредити 6		
8.	Наставник	проф. д-р. Катерина Здравкова		
9.	Предуслови за запишување на предметот	реализирани минимум 90 ЕКТС кредити		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Способност да се согледаат клучните културни, општествени, правни и етички аспекти на ИКТ, влијанието на ИКТ, значењето и професионалните одговорности на ИКТ професионалците; Способност критички да се согледаат и дискутираат потенцијалните ризици што со себе ги носи ИКТ, вклучувајќи ги и последиците од нејзиниот развој врз развојот на човештвото; Стекнување информации за националните и меѓународните закони за спречување и заштита од компјутерскиот криминал.			
11.	Содржина на предметната програма: Општествениот контекст на информатиката;Глобализација; Економски аспекти во информатиката; Филозофски аспекти во информатиката; Методи и алатки за анализа на етичките аргументи;Професионална и етичка одговорност; Професионализам; Етичко несогласување изразгласување; Одржување свесност за последиците; Кодови на компјутерската етика; Ризици и одговорности на компјутерските системи; Софтверски ризици;Проценка на ризиците и справување со нив; Интелектуална сопственост; Авторско право, патенти и трговски тајни; Софтверско пиратство; Софтверски патенти;Приватност и јавна слобода; Етичка и правна основа за заштита на приватноста;Компјутерски криминал.			
12.	Методи на учење:предавања, аудиториски вежби, индивидуални и групни проектни задачи			
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС по 30 = 180 часови	
14.	Распределба на расположивото време		45+30+=180	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часови
		15.2.	Вежби	0 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Индивидуални проектни задачи	25 часови
		16.2.	Групни проектни задачи	50 часови
		16.3.	Домашно учење	50 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Индивидуални проектни задачи		25 бодови
	17.2.	Групни проектни задачи		50 бодови
	17.3.	Дневник на актуелностите		25 бодови

18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности 15, 16	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски или англиски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизам за интерна евалуација и анкети	